

# ТРИБУНАЛОТ ГО ОСУДИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

**Очигледно дека судиите и обвинителите од Хаг сакаат да си ги измијат рацете, исто како што прават ноевите кога си ги закопуваат главите в земја, така што и во овој случај одговорноста им се префрла на матичните земји.**

**Меѓутоа, маневрирањето на Трибуналот ја крие целта за создавањето на Судот, која се крие зад маската, а наместената игра вешто ја водат странските центри на моќ. Тие секогаш го одредуваат шпилот карти со кои ќе се игра, а притоа нивните правила и критериуми го определуваат ритамот и времето на настаните.**

Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ

**Х**ашкиот трибунал со ка-лауз ја отвори Пандорината кутија која набрзина беше плумбирана во 2001 година, бидејќи таа не смееше да ги влоши односите меѓу Македонците и Албанците, чишто отворени рани создадоа раздор, но и национална омраза, чие ширење беше делумно спречено со Рамковниот договор. Но, во меѓувреме се скрши и најмалиот национален отпор, се обезличи македонското ткиво, чија душа беше одземена и уништена со карактеристични "цинкарења" и предавства.

По притворањето на поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, и на телохранителот на трагичино загинатиот прет-

седател Борис Трајковски, Јохан Тарчуловски, се назира финалето, се испишува нова страница во функционирањето на меѓународното кривично право, кое влегува во корсокак. Во многу елементи тоа личи на старата поговорка - кадија те тужи, кадија те суди. Но, причината за испрвтената слика на фактите, на вистината која од земјата ја збриша правдата, мора да се бара во политиката и во геостратешките интереси на големите политички сојузи, чии "пипци" ја ничкосаа Македонија, а притоа безсрамно го уништија Балканот и по нивни рецепт ја уредија нашата земја.

## "УТРЕ САБАЈЛЕ"

Сегашните последици мораат да се бараат во дилемата - што всушност тоа ни се случи во 2001 година. Зошто дел

од учесниците кои сега ја креираат (политиката) и иднината на Македонија, не сакаат да одговорат на болното прашање? Дали тоа беше агресија предизвикана од надвор или се работеше за воен конфликт? Дали бевме на работ на граѓанска војна?

Премногу актери од актуелната македонска политичка сцена имаат извалкани раце и според правото, законите, тие би требало да се најдат на обвинителната клупа на Хашкиот трибунал. Но, за жал, друштвото во Шевенинген го избираат други, чии мерила за правда го уриваат угледот на меѓународниот Суд во Хаг.

Циркусот не би бил комплетен ако вонего нема клонови или дворски шутови, па затоа вистината ќе мора да се бара или да се истражува меѓу редови. Клиничката слика толку е јасна што таа одговара на поговорот - за волкот да биде сит, а овците на број, мораше да се одигра оваа еквилибристика - Македонци во Хаг, а Албанци - "утре сабајле". Повеќето македонски медиуми, чии полтронски пера направија кариера без пот или "добра реченица", нè забавуваат со затворската храна во Шевенинген, одвлекувајќи го вниманието на јавноста од сржта на проблемот. Во Хаг не им се суди само на Бошкоски или на Тарчуловски, туку му се суди и на целиот македонски народ.

## ШПИЛОТ КАРТИ

Според најавата од Трибуналот, заверена и потврдена со таксени марки, четирите случаи со кои се товари водството на ОНА, за малтретирањето на градежните работници од "Маврово", потоа случајот "Бриони", киднапираниите Македонци и настаните поврзани со сопирање



то на водата од "Липковската брана", веќе не се интересни за Судот и коцката им ја префрлаат на македонските колеги?

Зошто "Леси повторно ни се враќа дома"?

Очигледно дека судиите и обвинителите од Хаг сакаат да си ги измијат рацете, исто како што прават ноевите кога си ги закопуваат главите в земја, така што и во овој случај одговорноста им се префрла на матичните земји.

Меѓутоа, маневрирањето на Трибуналот ја крие целта за создавањето на Судот, која се крие зад маската, а наместената игра вешто ја водат странските центри на моќ. Тие секогаш го одредуваат шпилот карти со кои ќе се игра, а притоа нивните правила и критериуми го определуваат ритамот и времето на настаните.

Во тој вител се најде и Македонија, која не успеа да изгради сопствена стратегија и однос кон меѓународните институции. Затоа правдата која се дели во арената на Трибуналот се мери со расипан кантар.



СЕ ОТВОРА МАК-ПАНДОРИНАТА КУТИЈА?!